

РЕЛИГИЈА НА СОНЦЕТО ДРЕВНИЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СВЕТОТО ПИСМО

Во древната Македонија има први и втори древни Македонски јазици. Првијот древен Македонски јазик има 25 гласа и соодветни 25 букви на пишување и искажување. Првијот јазик претставува слогови или секој слог е комбиниран од една согласна и една самогласна буква кој имат и своје посебно значеније. Тој прв и втори древни Македонски јазици се изградени по дејства и состојби на аурата Сончева, на манифестацијата на Светлината Божествена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите на древните Македонци верници по циклуси и генерации како зборот, говорот, јазикот или писмото, Светото Писмо како вечна состојба на површината на Земјата.

Р, С, Д, В, К, Ф, З, Б, Л, Г, Ј, М, Н,
Х, Ж, Ш, Ц, Ч, П, Т, А, Е, И, О, У,

1. РА - Сонцето
2. СА - Светлината
3. ДА - Денот светлината
4. ВА - Богот, Божественоста
5. КА - Возвишеноста
6. ФА - Зраченјето
7. ЗА - Зазореноста
8. БА - Земјата
9. ЛА - Лугјето, лјудноста
10. ГА - Големината
11. ЈА - Внатрешноста, аурата

12. МА - Моје, мојата
13. НА - Наша, нашето
14. ХА - Сегашноста
15. ЖА - Просторот
16. ША - Сојединенијето
17. ЦА - Центарот
18. ЧА - Челноста
19. ПА - Одново
20. ТА - Темнината
21. А - Врз, Над
22. Е - Е., Еве,
23. И - И.,
24. О - О., или Околу
25. У - Во

Вторијот древен Македонски фонетски, разговорен јазик - е јазик говор, фонетски на веќе изградени зборови и реченици со тије 25 гласа, звука со својте значенија првин на аурата Сончева. Со нејзиното имитирање и поддржавање и на аурите на верниците древни Македонци по учението и начин на живеење по Религијата на Сонцето, која беше една единствена Македонска и Светска религија илјадници години. Вторијот древен Македонски фонетски, разговорен јазик е ист 95 отсто со современијот Македонски јазик или со книгата се прави тој голем историски чин на нивното поврзување кое е од непроценлива вредност.

ВО (БОЖЕСТВЕНАТА) ВЕ (БОЖЕСТВЕНАТА) ДО (СВЕТЛИНА ДНЕВНА) над Т (ТЕМНИНАТА)

Во многу стари времинја, од најмалку 20.000 години пред новата ера, Божјите Синови или РАСАТА лугјето го создадоа СВЕТОТО ПИСМО, а самите себеси се нарекуваа Синови и Кјерки на Сонцето или РА(СОНЧЕВИ) СА(СВЕТЛИ) над ТА (ТЕМНИНАТА), негативноста Земна. Божјите Синови и Кјерки се, пак, наследници на Боговите или полубоговите, који како многу совршени физички и духовно се дојденци од други планети, на многу понапредни и совршени човеко подобни лугје. Боговите и Божјите Синови и Кјерки сигурно имале претстава за климата на целата површина на планетата Земја и затоа како најумерена за живеење ја избрале климата на Балканскиот Полуостров, каде што се населиле трајно, а тој полуостров во тије стари времинја и имал друга поголема географија со помали моринја. Тука се наогјале тије нивни митски, многу стари градови на напредна цивилизација, каква што е Атлантида. Значи, многу старата Македонија постои уште пред потопот или во времето кога Балканот бил многу голем, а Црното и Белото Море биле езера или биле многу мали како моринја, уште тогаш таквата територија на Балканот била територија на Македонија за времето на РАСАТА лугјето и нивните тогашни наследници Македонците. Во тоа време и климата била многу добра и растителнијот и животинскијот свет биле многу побогати и разновидни и

нуделе многу полесен и безгрижен живот, кој го олеснувала природата со богатствата кои ги давала, а со тоа верниците биле посветени повеќе на мудрости и духовни надградби отколку на работа. РАСАТА лугјето сами себе се нарекуваа Божји Синови, Синови и Кјерки на Сонцето или РА (СОНЧЕВИ) СА(СВЕТЛИ) над ТА (ТЕМНИНАТА), негативноста Земна, зашто тије беја тоа во физичка и духовна смисла. РАСАТА лугјето имаа таква клетка во градбата на својето тело, која ја апсорбирала сончевата Божествена светлина, енергија и се полнела нивната внатрешна аура и со тоа беја многу силно позитивни, весели, добри, без никакви негативни чувства, мисли, говори, движења, со силно внатрешно позитивно зрачење. Физички тије биле со раст меѓу 2-3 метри и со големијот раст имале и голема аура по формата на телото, со млечно бела кожа, со светлоруси коси, со сини или зелени очи, широки очни гнезда, крупни очи, високо чело, правилен нос и такви биле сите: мажи, жени и деца. РАСАТА лугјето такви биле во текот на илјадници години, кога почнале крвно да се мешаат со Човечките синови, који се црнокожите на Земјата и који живееле само во Африка. Во текот на илјадници години настанале тије денешни мешавини на раси и разни народи. А тије РАСАТА лугје со текот на времето деградирале, и во денешно време тије се со ист физички

изглед и црти, но со помал раст и на пониско позитивно или негативно ниво на внатрешната аура. РАСАТА лугјето првенствено живејќи на територијата на денешен Балкан, кој е таа многу стара Македонија, се предците на најстарите Македонци, који беја во својот физички изглед исти со РАСАТА, само веќе подеградирани по настанувањето на мешањето и мелезењето со Човечките синови. РАСАТА лугјето се првенствено тије који биле носители на тоа сознание и начин на живеење, које подоцна станува познато како учење и начин на живеење, које е Религијата на Сонцето. Боговите и Божјите Синови и Кјерки или РАСАТА лугјето, како многу совршени знаеле сè за природните закони и Божествената состојба на Сончевата аура и нејзиното големо значење за планетата Земја. Тије го донеле појмот за Бога и Божественоста. Боговите и Божјите Синови и Кјерки или РАСАТА лугјето го говореле СВЕТОТО ПИСМО или јазикот на аурата на Сончева на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на Божественоста нејзина и со нивните познанија и високопозитивен начин на живеење и Божествени тије го оставаат сознанијето које подоцна од новите народи на мелези од Божјите Синови и од Човечките синови, кје се нарекува учење и начин на живеење по Религијата на Сонцето. А можеби од мудрото и долго набљудување на Сонцето на многу старите

Атанас Пчеларски

Контакт со авторот:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail:atanas@strumjani.com.mk

Македонци дошле до таа наука, учење и начин на живеенје кој го практикувале и нарекувале Религијата на Сонцето, које е стара и единствена религија македонска. РАСАТА лугјето и нивните наследници, многу старите Македонци, во текот на многу илјадници години, од територијата на денешен Балкан, кој е таа многу стара Македонија, постојано се раселувале по Светот и множејќи се и мешајќи се со други мелези создавале по место и време многу народи и држави, од који многу се изгубиле, некои се преобразиле во други народи. Денес многу народи имаат директно потекло од тије стари народи, создадени по ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето. А некои народи који постојат и денес се создавани подоцна, по напуштањето на Религијата на Сонцето, како разни мешавини на лугје и јазици или се хибридни народи. Затоа и Македонија кје биде нарекувана, во времето на Религијата на Сонцето и по нејзиното напуштање, Татковина на сите Народи со создавањето на нови држави со непрекинато селенје по светот на РАСАТА лугјето и нивните наследници, старите Македонци од многу старата Македонија. Таа стара единствена македонска религија кје стане и единствена Светска Религија на Сонцето, со које се создаде и постоеше Светска Држава, Светски Крал, кој беше секогаш Македонскиот Крал со титулите Крал на Кралевите и Богот Светски единствен. Како учење и начин на живеенје, Религијата на Сонцето во Македонија и во Светот кје постоји многу илјадници години, сè до нејзиното постепено напуштање меѓу 3000-2000 години со физичкото наделување на Човечките синови, који се темнокожите и лугјето на физика без дух, духовност или Божественост во својите аури. По ученијето на Религијата на Сонцето се укажува дека Небескиот широк бескраен универзум, космос, е изграден од два поларитета СВЕТЛИНАТА - ПОЗИТИВНОСТА (+) и од ТЕМНИНАТА - НЕГАТИВНОСТА (-). Астрономијата како наука ни укажува дека универзумот е составен од 25 отсто СВЕТЛИНА и од 75 отсто ТЕМНИНА, или во универзумот доминира ТЕМНИНАТА, негативноста, злото. Природата Земна и човечкиот организам е изграден од двата поларитета на постојенјето на СВЕТЛИНАТА - ПОЗИТИВНОСТА (+) и ТЕМНИНАТА - НЕГАТИВНОСТА (-) во природата и во лугјето. По ученијето на Религијата на Сонцето се учи многу важната природна состојба на сознанијето дека СВЕТЛИНАТА - ПОЗИТИВНОСТА (+) е творечката, создавачката сила на животот Земен и на неговите услови и вредности, а ТЕМНИНАТА - НЕГАТИВНОСТА (-) во природата и во лугјето е деградирачката, уништувачката сила на животот Земен и на неговите услови и вредности по место и време на постоенје на Земјата. Од тука и големото сознаније и практика на живе-

енје по ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето дека во човечкиот организам физиката е негативноста или делот од мајката Земја, а аурата или духот, духовноста, која е делот од таткото ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ), е позитивноста, Божественоста во лугјето. Затоа и лугјето кога имаат начин на живот, кој е по духот, светлината, позитивноста со Божественоста во себе, се борци и творци, борци со негативноста во природата и во лугјето по место и време на постоенје, творци, создавачи на услови на живот и неговите вредности. Лугјето који живејат по физиката без дух, аура или Божественост, позитивност во себе, се негативни и деградирачки, уништувачи на животот Земен и на неговите вредности, како материјалисти се само консуматори који не се борат и не творат. Единствената и главната причина за напуштањето на ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето, како единствена Македонска и Светска Религија на Сонцето, е физичкото надвладување на Човечките синови, темнокожите или лугјето на физиката који се множеле повеќе над Божјите синови или живејат по физиката, а не по духот, и који владејат и до денес со светот. Со напуштањето на Религијата на Сонцето, доаѓаат негативните водачи и се менуваат иминјата, титулите на народите. И во денешно време многу народи имаат нови иминја, но како етнос се зачувани и создадени во тије стари времиња на ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето. Со создавањето на Религијата на РА-Сонцето, РАСАТА лугјето и нивните наследници, античките Македонци во античка Македонија, го имале правилното природно сознаније и заклучок дека аурата Сончева или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е најголемиот и вечен Земен БОРЕЦ, ТВОРЕЦ, ВОДАЧ и УЧИТЕЛ на создавањето вечно, на процесот на животот Земен и неговите услови и вредности. РА-Сонцето да биде вечно и најголемиот Земен борец, творец, водач и учител на животот Земен и на неговите вредности, сè тоа го прави со својот израз и презентација по циклуси денски и годишни на површината на Земјата, со својите три основни природни закони, завети, правила, принципи на постојенјето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА, СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ и ПРИНЦИПОТ на ЦЕНТАРОТ. По ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето, старите древни антички Македонци верници го имале сознанијето дека за да ја имаат во себе БОЖЕСТВЕНОСТА како внатрешна аура во својето физичко тело, које е духот, духовноста и со совршеното тело и дух можат да бидат Земни мали РА-Сонца, со аурите нивни во улога на Земни БОРЦИ, ТВОРЦИ, ВОДАЧИ и УЧИТЕЛИ на животот Земен и неговите вредности во потполна имитација, поддржување и копирање на сите дејства и состојби на ВЕ(БОГОТ) и БОЖЕСТВЕНОСТА) РА(СОНЧЕВА) или на неговите три основни природни закони, завети, правила, принципи вечни. Со имитацијата на ВЕ(БОГОТ) и на БОЖЕСТВЕ-

НОСТА) РА(СОНЧЕВА), старите древни антички Македонци, во старата древна античка Македонија, ги граделе својите внатрешни лични аури како РА-Сонца мали Земни во налик на аурата Сончева, со исполнување на тије нејзини три важни природни закони на постојенјето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА, СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ и ПРИНЦИПОТ на ЦЕНТАРОТ. Постигнувале високо ниво на светлата позитивна ВОЗВИШЕНОСТ на светлината астрална Божествена во својата лична аура, со што се постигнул совршен дух, на совршена физика, а на тоа позитивно ниво е и Борец, Творец, Водач и Учител на создавањето на услови и вредности на животот Земен по место и време на живеенје, постоенје на површината на Земјата. Со изградбата на личната, светла, позитивна аура на верниците, по ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето, се граделе векје и повисоки позитивни нивоа на аурите Земни човечки на верниците, који се семејната, колективната по место на живеенје и по место на работа, на народната и на светската по место и време на живеенје, постоенје на површината на Земјата. Со големото сознаније за вечното и непроценливо значење на аурата Сончева или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) за животот Земен е и Земната негова имитација, поддржување и почитување од страна на старите древни антички Македонци верници, со што се родила и постоела Религијата на Сонцето како учење и начин на живеенје, нарекувана како ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Живеејќи по тоа учење и начин на живеенје по Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА, имитирајќи, поддржувајќи и почитувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и говорејќи го јазикот на светлината астрална Божествена или Светото Писмо, старите древни антички Македонци, во старата древна античка Македонија, се нарекувале себеси со религијозната состојба на која биле носители како ВЕРНИКОТ, ВЕРНИЦИТЕ. Со презентацијата на оваа книга се прави и спој на стариот Македонски јазик со современиот Македонски јазик, кој е таа опстанала жива материја од тије стари времиња до денес и кое е од многу голема непроценлива вредност. Во денешно време современата македонска наука колку важни и големи открија и да прави од старата Македонија не се толку важни колку што е важноста да се открије стариот Македонски јазик и се поврзе со современиот. Книгата е напишана согласно правилата на стариот древен антички Македонски јазик по кој еден глас фонетски се пишува и исказува со една буква или нема букви со два и повеќе гласа. Текстовите ќе бидат на современ македонски јазик, со исклучок на зборовите кој ги представуваме по вториот антички Македонски јазик, така како што се изградени во својата оригинална форма.

ПРОДОЛЖУВА